

Практични совети за заштита од убоди од комарци кај патници



Комарците пренесуваат повеќе типови на вируси и паразити кои може да предизвикаат болести како: Западно нилска треска, чикунгуња, денга, Зика и маларија. Ако патувате во области што ги има овие болести, обратете се во најблискиот Центар за јавно здравје за совет како најдобро да се заштитите. Доколку патувате во земји каде што е регистрирани болести кои се пренесуваат преку комарци, применувајте ги препораките за заштита од комарци.

Комарците може да живеат и во затворени простории и да каснат во било кое време од денот. Затоа, заштитете се од убоди на комарци на следниве начини:

Изберете хотел/преноќиште со климатизација или заштитни мрежи на прозорците и вратите!

- ▶ Изберете хотел/преноќиште со климатизација или заштитни мрежи на прозорците и вратите!
- ▶ Доколку сте надвор или во соба која не е доволно заштитена, спијте со заштитна мрежа за кревети.
- ▶ Купете заштитна мрежа пред да патувате во земји каде има Зика вирусни инфекции и други заболувања кои се пренесуваат преку комарци (маларија, чикунгуња, денга, Зика, Западно Нилска треска) .
- ▶ Изберете мрежа која има најмалку 24 отвори на цм² и е доволно долга да се подвита под душекот.
- ▶ Мрежи третирани со Permethrin инсектицид, обезбедуваат подобра заштита од обичните мрежи (Permethrin е инсектицид кој ги уништува комарците и други инсекти).
- ▶ Не ги перете и не ги изложувајте на сончева светлина мрежите третирани со инсектицид.



» Повеќе информации за заштитни мрежи за кревети може да се добијат од:
www.cdc.gov/malaria/malaria_worldwide/reduction/itn.html

Покријте се!

- ▶ Носете облека со долги ракави и ногавици
- ▶ Комарците може да каснат преку тенка облека. Третирајте ја облеката со permethrin, или друг соодветен инсектицид за дополнителна заштита.



Користете инсектициди кои се сертифицирани во соодветни агенции

- ▶ Носете инсектицид со себе
- ▶ Секогаш следете ги упатствата на производителот
- ▶ Нанесувајте го инсектицидот на секои 2-3 часа
 - Не нанесувајте инсектицид на кожата под облеката
 - Ако истовремено користете заштитна крема за сонце, прво нанесете ја кремата, па потоа инсектицидот
 - За повеќе информации: www.epa.gov/insect-repellents

Инсектициди на природна основа

- ▶ Во САД, ЕПА (Агенција за заштита на околината) не ја евалуирала ефикасноста на најчесто користените природни репеленти на инсекти
 - Примери на најчесто употребувани состојки како природни репеленти се: citronella oil, cedar oil, geranium oil, peppermint and peppermint oil, pure oil of lemon eucalyptus, soybean oil.

Секогаш користете инсектициди (репеленти) за кои е докажано се безбедни и ефикасни!

Користете инсектицид (репелент) со една од следниве активни компоненти:

DEET

Picaridin познат и како (KBR 3023, Bayrepel и ica ridin) познат како Autan

Масло од еукалиптус (OLE) или para-menthane-diol (PMD)

IR3535



Повисоки концентрации на активни состојки обезбедуваат подолготрајна заштита!



Ако патувате со дете:



- ▶ Секогаш следете ги упатствата кога нанесувате репелент на дете
- ▶ Не користете репеленти кај бебињата помали од 2 месеци
 - Наместо тоа, облечете ги бебињата и малите деца со облека која ги покрива рацете и нозете, покријте ја количката/ креветчето/ транспортерот со заштитна мрежа
- ▶ Возрасни: ако нанесувате репелент на дете, прво нанесете на своите раце а потоа на лицето на детето. Не нанесувајте репелент на рацете на детето или на иритирана (повредена) кожа.

Заштитете ја облеката и опремата:



- ▶ Користете Permethrin за да ја третирате облеката и опремата (како чевли, панталони, чорапи, шатори). Прочитајте го упатството за времетраењето на заштитата на инсектицидот.
- ▶ Ако сами користите инсектицид за третирање на облека и опрема, секогаш придржувајте се до упатствата на производителот
- ▶ Продукти кои содржат Permethrin не треба да се нанесуваат директно на кожа!